

ПРОИЗВОД:

SWEET MULTIRED 1.5l, 0.5l

СОСТАВ:

Вода, шеќер, база, конзерванс, заматувач, стабилизатор на киселост, лимонска киселина и витамин С.

ПОТЕКЛО:

Република Македонија

ОРГАНОЛЕПТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

Мирис: својствени на видот на базата која се користи. Боја: портокалово
Вкус: својствени на видот на овошјето чија база е застапена во производот

ФИЗИЧКО, ХЕМИСКИ КРИТЕРИУМИ:

- Најмалку 8% суви материи мерено рефрактометриски
 - Да не содржи повеќе од 150 mg/L натриум бензоат (односно соодветна количина на бензоева киселина), ниту повеќе од 150 mg/L сорбинска киселина (соодветна количина калиум сорбат). Овие конзерванси во смеса не смеат да преминуваат 300 mg/L.
 - Да не се превриени и да не покажуваат знаци на вриење
 - Да содржи најмалку 2% m/V соодветна база
-

МИКРОБИОЛОШКИ КРИТЕРИУМИ:

Овошните сокови и освежителни овошни напивки не смеат да содржат во 0,1 ml: коагулазана позитивна срафилокока, сукфиторедукувачки клостриди, Proteus видови и Escherihia coli, ниту повеќе од 100 микроорганизми во 1 ml.

Аеробни мезофилни бактерии мах. 100 cfu/g

Квасци и мувли - одсуство во 1ml

КОНЗЕРВАНСИ (вид и концентрација):

Натриум бензоат и калиум сорбат со вкупна концентрација не повеќе од 300 mg/L

РОК НА ТРАЕЊЕ:

9 месеци

НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО

(подготовкаи/или ракување пред употреба):

Загревање на вода до 73°C, растворање на шеќер до 60 Вх, пастеризација, ароматизација (додавање на база, лимонска, витамин С и конзерванси)

ПАКУВАЊЕ:

Во термо фолија 6x1.5, 12x0.5

ИНФОРМАЦИИ НА АМБАЛАЖАТА:

- Освежителен негазиран, безалкохолен мултивитамински пијаок
- Нето количина 1,5L и 0,5L
- Име на производот Пелистерка SWEET Multivitamin
- Произведува и полни: Лозар Пелистерка АД Скопје
- Рок на употреба: до датумот означен на амбалажата
- Состав: Вода, шеќер, мешавина од концентрирани овошени сокови (портокал, морков, лимон, ананас, маракуја, манго) лимонска киселина Е300, антиоксиданси: аскорбинска киселина Е330; стабилизатори: пектин и карбокси - метил целулоза; природна арома, природни бои, конзерванси: Na- бензоат, K- сорбат мах. 300mg/l
- Сува материја min. 10%
- Содржина на овошје мин. 10%
- Здравствената исправност на производот ја врши Р333 Скопје и 333 Битола

- 100 ml производ содржи: енергетска вредност 41 kcal (174 kJ) и јаглени хидрати 10g; Витамин С 12 mg; Витамин Е 1,5mg; Нијацин амид 2,7 mg; Тијамин В1 0,2 mg; Рибофлавин 0,2 mg; В 6-0,15µg; В12- 0,15 mg

УСЛОВИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ:

Од +4 до +25°C да се чува на ладно место и да не се изложува на сончева светлина

УСЛОВИ ЗА ТРАНСПОРТ:

Од +4 до +25°C

Референтни документи:

- Стандард за безбедност на храна ISO 22000:2005
- Правилник за квалитетот на освежителните безалкохолни пијалоци Сл.Лист на СФРЈ 52/83; Исправка: 56/83 Измени и дополнување на овој правилник Сл.Весник на РМ бр. 75/2003
- Правилник за адитивите што може да се употребуваат за производство на храна Сл.Весник бр. 118/2005
Правилник за општите барања за безбедност на храната Сл.Весник бр. 118/2005
- Правилник за посебните барања за безбедност на храна по однос на микробиолошките критериуми Сл.Весник на РМ бр. 78/2008

Дата:
16.07.2009

Одобрил:
Лидер на НАССР тим